



## ДУБРОВНИК – МАКАРСКА – ХЕРЦЕГ НОВИ - СПЛИТ

5 дена / 2 ноќи / автобус



### 1 ден 07.03.2019 (четврток) Штип/ Скопје

Поаѓање за Дубровник во 18:00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 19:30 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Ноќно возење преку Косово, Албанија, Црна Гора за Хрватска со попатни паузи за одмор и царински формалности .

### 2 ден 08.03.2019 (петок) Дубровник – Макарска

Пристигнување во Дубровник. Индивидуална прошетка на стариот дел на градот каде што ќе ги видите: Страдун, Кнежев двор, Дубровачките градски ѕидини, статуата на Св.Влах-заштитникот на градот, Катедралата на Дева Марија. Напуштање на Дубровник и поаѓање кон Макарска. Пристигнување во Макарска. Сместување во хотел. **Ноќевање**



### 3 ден 09.03.2019 (сабота) Макарска - Сплит - Макарска

**Појадок.** По појадокот целодневен факултативен излет до Сплит. **Разглед на Сплит со локален водич:** Диоклецијановата Палата, Катедралата на Свети Дује, плоштадот, Променадата – Рива. Слободно предпладне во центарот на Сплит. Враќање во хотел. **Вечерта, факултативна вечера со музика. Ноќевање.**

### 4 ден 10.03.2019 (недела) Макарска - Нерцег Нови

**Појадок.** Напуштање на Макарска и поаѓање кон Херцег Нови – градот на скалите, цвеќето и писателите. Градот е познат по фестивалот „Сунчане скале“. Прошетка низ стариот дел на градот: Цитаделата, Црквата Св. Архангел Михаил, Црквата св. Ероним, Крвавата кула (Канли кула). Слободно време за прошетка по кејот на Јадранот. Поаѓање за Македонија преку Црна Гора и Албанија, ноќно возење со попатни паузи.



### 5 ден 11.03.2019 (понеделник) Скопје / Штип

Пристигнување во Скопје/Штип во утринските часови.

**цена: 6.990,00 денари**

#### Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3\* во Макарска
- посета на Дубровник
- посета на Херцег Нови
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

#### Во цената на аранжманот не е вклучено:

- факултативен целодневен излет до Сплит - 10 евра
  - (пријавување при резервација на аранжманот минимум пријавени 35 за реализација )
- свечена вечера со музика – 15 евра
  - (пријавување при резервација на аранжманот минимум пријавени 35 за реализација )
- туристичка такса – 200 ден ( задолжителна доплата во агенција )
- Патничко осигурување – 200 ден ( задолжително)
- Влезници за културно-историските споменици

#### Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање

**Рок на пријавување до 20.02.2019**

**За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!  
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ**